

Прилог бр. 3		Предметна програма на втор циклус студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџмент на човечки ресурси			
2.	Код	МКП02И12			
3.	Студиска програма	Менаџмент на конфекциски процеси			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за Текстилно инженерство Технолошко-металуршки факултет			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	втор			
6.	Академска година/семестар	V / 9 и 10			
8.	Наставник	Д-р Елена Томовска			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со современиот концепт на менаџмент на човечки ресурси, совладување на техники и методи на управување со човечки ресурси за ефикасно и ефективно остварување на работните задачи.				
11.	Содржина на предметната програма: Управување со човечките ресурси како специфична дисциплина во управувањето на претпријатијата. Теоретски концепти на планирање, селекција, тренинг и развој на човечки ресурси, мотивирање, компензација и решавање на индустриски конфликти, со осврт на спецификите на работната средина во конфекциски претпријатија во Македонија.				
12.	Методи на учење:				
13.	Вкупен расположив фонд на време	180			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	45 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	20 часови	
		16.2	Самостојни задачи	15 часови	
		16.3	Домашно учење	70 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	80 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	15 бодови		
	17.3.	Активност и учество	5 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		до 50 бода		5 (пет) (F)	
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит	Минимум 10 бодови од 17.1-17.3			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Анкета			
22.	Литература				

Задолжителна литература					
22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Dressler, G.	Human resource management	Prentice Hall	2005
22.2	Дополнителна литература				
	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.				